



МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Интердисциплинарно поврзување за проток на знаење помеѓу теоријата и праксата

***ЈЗУ Геронтолошки завод 13 Ноември Скопје
Splosna Bolnica Novo Mesto P. Словенија***

(22.Јуни –08. Јули, 2015)


Др. Лазо Јорнадовски

доктор на специјализација по интерна медицина

16 јули 2015



www.mzh.gov.mk



***Splosna Bolnica Novo Mesto
е четврта по големина болница во
Р. Словенија .***

***Болницата е на секундарно ниво и
дава заштита на околу 180000
жители.***

***Во нејзин дел спаѓаат оддели по
сите гранки од медицината
освен онкологија и
неврохирургија.***



МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO



www.mzh.gov.mk



SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO



SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO

STAVBA 1

- INTERNI ODODEK
- URGENTNA INTERNISTIČNA AMBULANTA
- CENTRALNI LABORATORIJ
- TEHNIČNO VZORZEVNA SLUŽBA

STAVBA 2

- PLJUČNI ODODEK
- INFECIJSKI ODODEK
- DERMATOVENEREOLŠKI ODODEK
- SPECIALISTIČNE AMBULANTE:
 - PULMOLOŠKA AMBULANTA
 - INFECIJSKA AMBULANTA
 - DERMATOVENEREOLŠKA AMBULANTA

STAVBA 3

- KIRURŠKI ODODEK
- NEVROLOŠKI ODODEK
- OTRUŠKI ODODEK
- DIJALIZNI CENTER
- TRANSFUZIOLOŠKI ODODEK
- PATOCILOŠKI ODODEK
- FIZIOTERAPIJA
- SPECIALISTIČNE AMBULANTE:
 - URGENTNA KIRURŠKA AMBULANTA
 - KARDIOLOŠKA AMBULANTA
 - OČESNI AMBULANTE
 - AMBULANTE ZA ENDOKRIJOPU

STAVBA 4

- GINEKOLOŠKO - PORODIŠKI ODODEK
- OTORINOLARINGOLOŠKI ODODEK
- OČESNI ODODEK
- BOLNIŠNIČNA LEKARNA
- OPERACIJSKI BLOK
- SPECIALISTIČNE AMBULANTE:
 - INTERNISTIČNE AMBULANTE
 - KIRURŠKE AMBULANTE
 - PROTOBOLNIŠKA AMBULANTA
 - OTORINOLARINGOLOŠKE AMBULANTE
 - NEVROLOŠKE AMBULANTE
 - PSIHOTIČNA AMBULANTA
 - PSIHOLŠKA AMBULANTA
 - GINEKOLOŠKE AMBULANTE
 - OTRUŠKA AMBULANTA
 - AMBULANTA ZA DUBETNE

STAVBA 5

- RESTAVRACIJA
- KUHINJA

STAVBA 6

- UPRAVA BOLNIŠNICE
- PRALICA
- KOTLOVNICA



***за време на престојот активно учествував
во работата на***

- ***одделот за ендоскопија,***
- ***одделот за ултразвучна дијагностика,***
- ***единицата за ургентна медицина,***
- ***одделот за пулмологија,***
- ***одделот за дијабет,***
- ***одделот за интензивна нега.***





одделот за ендоскопија



*Секојдневно присуство на
гастроскопии и колоноскопии*



одделот за ултразвучна дијагностика

- **ултразвучна дијагностика на дигестивен и уринарен систем,**
- **присуство на биопсии на црн дроб**





одделот за ултразвучна дијагностика



*Пациент Н.Н. Роден 1955
Анамнестички со
нејасна хипертензија
Dg: Tu. gl.suprarenalis*



одделот за ултразвучна дијагностика



присуство на ендоскопска ултрасонографија



МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



Пациент со карцином
на желудник





оддел за пулмологија

*Присуство на
bronhoskopii,
како и
работа на одделот
за пулмологија*





оддел за ургентна медицина





оддел за дијабет



оддел за дијабет



МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



www.mzh.gov.mk



Заклучоци

- **За време на едукацијата се стекнав со дополнителни теоретски знаења и практични вештини од областите на интерната медицина (еходијагностика, ендоскопија, дијабетологија, пулмологија),**
- **Подобрување на односот и работата со пациентите**
- **Рационална употреба на лекови(антибиотици)**





Заклучоци

- **Дали се оправдани и потребни вакви едукации на млади доктори?**

ДА

- **Дали повторно би присуствувал на ваква или слична едукација**

ДА



Ви Благодарам

